



ЗНМ бара итно ослободување на новинарот Божиновски

Здружение на новинарите на Македонија објави денеска Декларација посветена на новинарот Зоран Божиновски, кој е во затворот во Шутка откако е испорачан од српските власти, поради сомневања во случајот „Шпион“.

„Ние, македонските новинари од Собранието на Здружението на новинари на Македонија – упатуваме силна поддршка за нашиот неправедно обвинет и притворен колега Зоран Божиновски.

Бараме од судските власти Божиновски веднаш да биде ослободен од вина и да биде пуштен на слобода од Истражниот затвор во Скопје.

Колегата Божиновски на 7 ноември 2013 година беше уапсен во Нови Сад со потерница од Интерпол како еден од осомничените во случајот „Шпион“ со обвинение за злосторничко здружување, шпионажа и уцена според Кривичниот

закон на Македонија и од тогаш се наоѓаше во екстрадиционен притвор. Поради неможноста во Македонија да му се овозможи праведен судски процес и поради политичкиот прогон, Божиновски во меѓувреме побара азил во Република Србија. Тој ја чекаше одлуката од слобода, но и покрај настојувањата на здруженијата на новинарите на двете земји српските власти да му дадат азил на Божиновски тие му го одбија барањето и тој на 21 овој месец експресно беше екстрадиран во земјава и притворен.

Уверени сме дека овој случај ќе биде забележан во историјата на македонското новинарство, како класичен пример за постигнување ефект на страв, дисциплинирање и самоцензура кај новинарите, истовремено уште една лоша порака за останатите новинари кои ги истражуваат врските на бизнисот, политиката и криминалот и целосно обесхрабрување на истражувачкото новинарство во земјава.

Нашата порака е јасна и недвосмислена – Божиновски мора да биде **ОСЛОБОДЕН** – **ВЕДНАШ!!!** Неприфатлив е било каков друг исход од ова политички монтирано обвинение за негова наводна кривична одговорност.

Колега Божиновски, ние членовите на ЗНМ, со оваа Декларација изразуваме подготвеност и те уверуваме дека со заеднички сили ќе ја водиме оваа битка до крај.“



([https://twitter.com/intent/tweet?](https://twitter.com/intent/tweet?text=ЗНМ)

text=ЗНМ

бара

итно

ослободување



на



([http://www.facebook.com/znmk/share?](http://www.facebook.com/znmk/share?u=http%3A%2F%2Fkumanovskimua.net%2F%2Fbozhinovskibarabara-itno-osloboduvanje-na-novinarot-bozhinovskiski/)

u=http%3A%2F%2Fkumanovskimua.net%2F%2Fbozhinovskibarabara-itno-osloboduvanje-na-novinarot-bozhinovskiski/

bara- bara- bara-

itno- itno- itno-

osloboduvanje-

na- na- na-

novinarot- novinarot-

bozhinovskiski/)

[NEXT ARTICLE »](#)

Домашен притвор за лидерите на Левица, на информативен разговор повикан Стојанче Ангелов (<http://kumanovskimua.net/domashen-pritvor-za-liderite-na-levica-na-informativen->